



Извештај за работата за 2006 година

*Македонскиот информативен
центар за животна средина*

Скопје, август 2006

Основна функција на Центарот

- Прибирање, систематизација, анализа, обработка и презентација на специфични информации за состојбата, квалитетот и трендовите во животната средина
- Спроведување на ИТ Стратегија, обезбедување техничка поддршка за вработените и одржување на информатичкиот систем на МЖСПП
- Известување кон домашни и меѓународни тела: Влада на РМ, министерства и институции, ЕЕА, UNECE, EUROSTAT, СЗО.

Учество во изготвување на регулативата за животна средина

- Предлог-закон за бучава
- Уредба за гранични вредности на загадувачки супстанции во воздухот и прагови на алармирање
- Предлог-правилник за оценување на квалитетот на амбиентниот воздухот
- Предлог-правилник за содржина на извештајот на животната средина
- Предлог-листа за објавување и одржување на листа на субјекти кои поседуваат податоци
- Предлог-правилник за обезбедување пристап до информациите во врска со животната средина
- Упатство за воспоставување на национална методологија за инвентаризација на емисиите согласно Програмата CORINAIR
- Предлог-правилник за формата и содржината на обрасците за известување за постапувањето со отпад

Државен мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух

- Редовно одржување и сервисирање на мерните инструменти и останатата опрема од 15 Автоматски мониторинг станици



Државен мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух

- Калибрација на инструментите во Калибрациона лабораторија
- Воспоставување на мрежа од 10 семплери (6 ниско и 4 високо волуменски семплери)



Вода

- **Хидролошка состојба на водотеците**
 - ✓ дневен проток на реките;
 - ✓ дневен водостој на Охридско, Преспанско и Дојранско Езеро;
 - ✓ месечен водостој и количина на вештачките езера – акумулации.
- **Квалитативна состојба на реките во РМ**
 - ✓ месечен физичко-хемиски и биолошки мониторинг на 20 мерни места на реките во РМ
- **Подземни води**
 - ✓ месечен мониторинг на нивото и температурата
- **Квалитативна состојба на Охридското и Преспанското Езеро и нивните притоки**
 - ✓ месечен физичко-хемиски и биолошки мониторинг на пелагијалот, литоралот и притоците на Охридското и Преспанското Езеро
- **Санитарна исправност на водотеците**
 - ✓ месечна микробиолошка и физичко – хемиска анализа
- **Хигиенска исправност на водата за пиење**
 - ✓ дневна физичко – хемиска и бактериолошка анализа на примероци од вода за пиење
- **Следење на индустриски отпадни води**
 - ✓ Централна лабораторија за животна средина
 - ✓ ОКТА и Алкалоид
 - ✓ Катастар на загадувачи за отпадни води

БУЧАВА

Овластени институции кои вршат мерење и од кои се прибираат податоци:

- Централна лабораторија за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање која врши само инцидентни мерења најчесто на барање на правни или физички лица.
- Републички завод за здравствена заштита при Министерство за здравство
 - Скопје - 14 мерни места
 - Битола - 7 мерни места
 - Кичево - 7 мерни места
- Изготвена Оперативна програма за мерење и следење на нивоата на бучава предизвикана од моторни возила и авиони
 - Мерењата ќе се вршат во 14 града во Републиката

ОТПАД

- **Собирање, обработка и презентирање на податоци за управување со отпадот во РМ;** изготвување извештаи за информирање на јавноста и органите надлежни за донесување одлуки и креирање политики; доставување податоци за управувањето со отпадот во РМ до релевантни меѓународни организации; учество во изготвување на законска регулатива од областа на отпадот.
- **Учество во работната подгрупа за отпад Ц22,** формирана од Секторот за европска интеграција со цел изготвување на подзаконските акти во областа на управувањето со отпадот во процесот на хармонизација на законодавството на РМ со законодавството на ЕУ. Со новата законска регулатива хармонизирана со Европската во делот на мониторинг и информативен систем, сите субјекти кои управуваат со неопасен отпад треба да водат дневна евиденција и даваат годишен извештај до општините, кои ги обработуваат податоците за неопасен отпад и ги испраќаат до МЖСПП како годишен извештај, податоците за опасен отпад субјектите треба да водат дневна евиденција ги испраќаат еднаш годишно до МЖСПП кое ќе ги обработува, тој систем треба да се имплементира во Македонија врз основа на искуства на успешни примери од земји на ЕУ.
- **Учество во работата на групата одговорна за ревизија на Катастарот на загадувачи со отпадни води и цврст отпад** во соработка со изготвувачот, Градежен институт „Македонија“ и негово користење во изготвување извештаи по барање на различни субјекти.

Активна соработка со Европската Агенција за Животна Средина (ЕЕА), UNEP/GRID Arendal и други меѓународни институции


- Презентирање на состојбата со собирање на податоци за отпадот во РМ на Работилницата одржана во мај 2006 год. во Загреб, во организација на ЕЕА, а на која учествуваа петте земји од Западен Балкан;
- По барање на Топик центарот за отпад и проток на материјали за успешно спроведена иницијатива (Success story) во областа на управувањето со отпадот во РМ, испраќање на финални извештаи за изготвување на подготвителни материјали за Белградскиот Самит;
- Активна соработка со SIDA -Шведска интернационална агенција за соработка и развој, Шведската агенција за статистика, обука на методологија за собирање на податоци и нивна правилна обработка во сферата на отпад во содејство со Државниот Завод за Статистика на Р.Македонија. Состаноци на повеќе наврати во МЖСПП и ДЗС, студиска посета на Стокхолм – Шведска на крај на Август.
- Активна соработка со Бугарската Агенција за Животна Средина која понуди помош, после Министерската средба во Софија, во обука на кадри на работилници за сите медиуми па така и за Отпад.

Почва

- 1. Собирање и обработка на податоци за почвата како медиум на животната средина и земјоделието во Република Македонија**
 - ✓ Собирање на податоци и информации, од надлежните установи и институции кои вршат мониторинг и разни други истражувања на почвата како медиум на животната средина, и земјоделските и други производи кои се во непосредна интеракција со почвата (Централна лабораторија за животна средина, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Републички завод за здравствена заштита на Р. Македонија, Завод за здравствена заштита во Велес, Земјоделски институт-Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна, Хидро систем Злетовица, поедини истражувачи и експерти во погоренаведената област).
 - ✓ Обработка на податоците, како и следење на добиените податоци и трендови во Република Македонија.
 - ✓ Редовно информирање и презентирање на добиените податоци пред јавноста и соодветни институции, како и достава на податоци на нивно барање на правни и приватни субјекти и лица за почвата и производите кои се во непосредна интеракција со почвата како медиум на животната средина.
- 2. Учество во работни групи и проекти**
- 3. Изработка на извештаи**

Web 2006

- Дневни и месечни извештаи за квалитет на амбиентален воздух;
- Годишни извештаи од обработени податоци за квалитетот на животната средина (воздух, вода, отпад, бучава);
- Соопштенија од Кабинетот на Министерот;
- Дизајнирање на нови линкови, банери и layout;



- Стратегии (мониторинг, управување со податоци, комуникација и подигање на јавната свест) ;
- Закони, подзаконски акти, правилници ;
- Активности на МЖСПП ;
- Проекти ;
- Настани ;
- Кампањи.
- Преглед на официјалната e-mail адреса на Министерството infoeko@moepp.gov.mk

IT СЕРВИСИ

- Воспоставена WIRELESS конекција помеѓу 4 локации на Министерството во Скопје
- Партиципација во креирањето и функционирањето на web порталот на Владата на РМ www.uslugi.gov.mk кој нуди јавна презентација на услугите на сите Министерства ориентирани кон граѓаните и деловните субјекти.
- Замена на стариот систем на анти-вирусна заштита со посовремен систем;
- Континуирана администрирање на системот на сите 4 локации на Министерството во Скопје

uslugi.gov.mk
Влада на Република Македонија

Почетна страница | За uslugi.gov.mk | Контакт

Услуги од

- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за економија
- Министерство за животна средина и просторно планирање**
- Министерство за здравство
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерство за култура
- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за образование и наука
- Министерство за одбрана
- Министерство за правда
- Министерство за транспорт и врски

Владата на РМ и Мајкрософт објавуваат воведување на нови Е-владини услуги за граѓаните
Новите услуги се дел од владините заложби за зголемена достапност на услуги и информации и поддршка на развојот преку... [повеќе](#) >

Најди

Граѓани | Деловни субјекти | Азбучник | Пребарај

- Семејство и социјална грижа**
Семејство, парична помош, лица со хендикеп, социјални установи...
- Здравство**
Здравство, фармација и лекарски услуги...
- Образование**
Образование, издавачка дејност, научни проекти, стипендии...
- Култура**
Културни центри, конкурси, издавачка дејност...
- Управни работи**
Државјанства, лични карти, матично работење, живеалиште, патни исправи...
- Животна средина**
Дозволи, мислења и согласности, просторно планирање...
- Станбено-комунални работи**
Станови, градба, локациски услови...
- Земјоделство**
Производство, увоз-извоз, нови сорти на земјоделски култури, лозови насади, шумски насад...

Најпосетувани


- Издавање на ЦЕМТ дозволи
- Одобрение за увоз на медицински помагала
- Издавање на лична карта
- Издавање на патна исправа
- Обезбедување на правото за детски додаток

Предложете УСЛУГА

Соработка со ЕЕА

- Известување до Тематските центри за: **воздух** (емисии, квалитет и климатски промени), **вода** (квалитет и кванитет на површински и подземни води), **природа и биодиверзитет, отпад и почва**
- Учество во проектите на **CARDS Regional 2002** Програм за соработката на балканските земји со ЕЕА
- Учество во работните групи и тела на Агенцијата (МБ, НФП, експертски групи, ИТ.)

Македонски портал на EEA/EIONET



Macedonian National Environmental Portal
Ministry of Environment and Physical Planning

You are not logged in

Select language: Macedonian

MoEPP | CIRCA-MK | EEA | EIONET | CIRCA-EEA | Europa | DG Environment | EUNIS | CBD-CHM | Biosafety CHM | GBIF | DG Env-Nature

Home | Login | News | Stories | Events | About | Other searches | Sitemap


Site search:

Macedonian National Environmental Portal





EIONET in Macedonia

The [Ministry of Environment and Physical Planning](#) is the **Macedonian National Focal Point** of the European Environment Agency (EEA) and the European Environment Information and Observation Network (EIONET) in Republic of Macedonia.

What's new XML

 [Најнови информации](#) [posted on: 02 Nov 2005]

Latest uploads XML

-  [Licenses/Permissions](#) [posted on: 30 Nov 2005]
-  [Secondary Legislation](#) [posted on: 30 Nov 2005]
-  [Book of Standards](#) [posted on: 29 Nov 2005]
-  [Laws](#) [posted on: 29 Nov 2005]

[Primary Contact Points and National Reference Centres](#) [posted on: 02 Nov 2005]

EC CHM News channel

- [Biodiversity News Headlines from CBD](#)
- [Natureevents](#)
- [EarthWire news related to sustainable development](#)

Country Profile

- Primary Contact Points and National Reference Centres
- Applicable laws, regulations and codes of practice
- Книга на стандарди

Environmental Reports

- State of the Environment Reports
- Reporting within the EEA

Themes/Indicators

- Air quality
- Biodiversity change
- Climate change
- Human health
- Natural resources
- Noise
- Ozone depletion
- Waste
- Various other issues

Calendar events

December 2005

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

EEA News Channel

- [Europe still fighting against air pollution](#)
- [Europe must help fast growing economies meet tomorrow's transport challenge](#)
- [High visibility for the Agency at Green Week](#)

Македонска CIRCA



COMMUNICATION & INFORMATION RESOURCE CENTRE ADMINISTRATOR

Welcome visitor!

[About] The Interest Groups that are presented in the following table are accessible to you. The authorization is granted through a username and a password which are requested by the system when you click on a specific interest group. In order to become a member (i.e. obtain a username and a password) you should read the information supplied for each interest group and then follow the subscription instructions. The information is available by clicking on the information icon (i) located on the right side of each interest group name.

[Sign in](#) [Sign up](#)

Find in new items

Go

[You have public access to the following groups:]


Public Access

Group		Description
■ Air - emissions	i	Air - emission data
■ Air - quality	i	Air - quality data
■ Biodiversity	i	
■ CMEPP	i	Strengthening the "Capacity of the Ministry of Environment and Physical Planning"
■ EIONET data and information exchange	i	Data and information exchange with EEA
■ EIONET-MK	i	Generic top-level IG for the Focal Point of Macedonia
■ MOEPP	i	Documents related to the Ministry of Environment and Physical Planning
■ Noise	i	Noise data for Republic of Macedonia
■ Soil	i	Soil data for Republic of Macedonia
■ Training IG	i	This is the IG used for the End user training session
■ Waste	i	Waste data for Republic of Macedonia
■ Water	i	Water data for Republic of Macedonia



Извештаи

- Годишен извештај од обработени податоци за квалитет на животната средина за 2005
- Месечни извештаи со податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух
- Подготовка на брошура за индикатори за животната средина



- Подготовка на дневни информации за квалитет на амбиентен воздух за информирање на јавноста
- Одговарање на прашалници од меѓународните институции (ЕЕА, OECD, EUROSTAT, UNEP)

Проекти

- Континуирано учество и подготовка на актите во склоп на барањата на СЕП
- Работни активности поврзани со компонентата М6 “Информативен систем за животна средина” и М3 “Прелиминарна проценка на квалитетот на воздухот и формирање на зони и агломерации од проектот” од проектот CARDS 2004
- Координација и учество при подготовката на Катастарот за отпад, отпадни води и емисии во воздухот
- Учество во Проектот за развој на статистиката на животната средина во земјите од Западен Балкан, кој е финансиран од **SIDA**
- Проект Студија за развивање на капацитетите за управување со загадувањето поврзано со рударството во Република Македонија (ЈИСА, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство).

GLOBE 2005




- Опременување на 9 Глобе училишта со опрема
- Вклучување на 3 нови училишта во Глобе мрежата
- Одржување на меѓународна Глобе обука, јуни 2005, Берово
- Одржувања на национален Глобе тренинг, ноември 2005, Скопје



Нови активности започнати во 2005 година

- Интерен проект на Македонскиот Информативен Центар за Животна Средина и Централната Лабораторија за Животна Средина, формулиран како прелиминарни истражувања на одредени загадувачки супстанции во почвата, пред се на тешките метали и пестицидите, во непосредна околина на одредени индустриски комплекси дефинирани како жешки точки во Република Македонија.
- Детерминирање на активности како продуценти на загадувачки супстанции и квалитативно и квантитативно детерминирање на загадувачките супстанции
- Процена на големината на контиминираната ареа и степен на контаминација и безбедносни мерки за редукција на ризиците
- Прелиминарни анализи на филтри со лебдечки честички од ниско и високо волуменски семплери за одредување на концентрациите на тешки метали и ПМ10 во воздухот

Работата ја понесоа на свои плеќи



Знаеш ли  колку си зелен?